



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 2 септември 1999  
Скопје  
Број 57

Аконтацијата за 1999 година изнесува  
7.500 денари. Овој број чини 100  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1529.

Врз основа на член 153 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 август 1999 година, донесе

## РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СТОПАНСТВО

1. За советник на министерот за стопанство се назначува Глигор Серафимов, досегашен директор на Републичката управа за наменско производство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4092/2  
17 август 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1530.

Врз основа на член 158 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 август 1999 година, донесе

## РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува Ѓорѓи Бојчевски од должноста републички советник во Владата на Република Македонија распореден на работа во Министерството за наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4154/3  
17 август 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1531.

Врз основа на член 153 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 август 1999 година, донесе

## РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА

1. Се разрешува Александра Барбаровска од должноста советник на министерот за наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4155/2  
17 август 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1532.

Врз основа на член 153 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 август 1999 година, донесе

## РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА

1. Се разрешува Иванка Ковачевиќ од должноста советник на министерот за наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4155/3  
17 август 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1533.

Врз основа на член 153 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 август 1999 година, донесе

## РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА

1. Се разрешува Фети Весели од должноста советник на министерот за наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4155/4  
17 август 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1534.

Врз основа на член 153 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 август 1999 година, донесе

## РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА

1. Се разрешува Владимир Пивоваров од должноста советник на министерот за наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4155/5  
17 август 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

**Огласен дел****СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје II-Скопје се води постапка за одредување надоместок за одземено земјиште од лицето Рамина Бабиќ со непозната адреса на живеење во СР Југославија.

Се повикува горе именуваната во рок од 1 еден месец од објавувањето на огласот да го пријави своето живеалиште. Во спротивно, во постапката нејзините интереси ќе ги застапува привремен старател.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, ВПП.95/90.

(29355)

**ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО**

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за сопственост по основ на градба по тужбата на тужителот Камбери Бафтије, против тужениот Рамадани Уснириза од Тетово а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Рамадани Уснириза да се јави во судот, да достави адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, судот преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.655/99. (29376)

**ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР**

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7480/98, на регистарска влошка бр. 02015908?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија, сообраќај и угостителство „КУМАНЕЦ“ Здравко, ДООЕЛ, Беловиште, Гостивар.

Друштвото е усогласено со изјава од 1.10.1998 година.

Единствен содружник на друштвото е Горѓески Здравко од с. Беловиште, Гостивар.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 52.64, 55.30/4, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, транспорт на стоки во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет одговара со свој имот.

Управител: Горѓеска Катерина – без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7480/98. (26877)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1730/99, на регистарска влошка бр. 02013849?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-

њето со ЗТД на Друштвото за изработка на рекламни пропаганден материјал промет и услуги „ДМ АРТ И ДИЗАЈН“ Добре, ДООЕЛ, ул. „Гоце Делчев“ бр. 43/7, Гостивар.

Друштвото е усогласено со изјава од 10.1.1999 година. Единствен содружник на друштвото е Добре Ангелкоски од Гостивар.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.48, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 52.64, 52., 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 55.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.14, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, транспорт на стоки во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет одговара со сите свои средства.

Управител: Добре Ангелковски – без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1730/99. (26878)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9159/98, на регистарска влошка бр. 02011828?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и угостителство „ТЕКСАС 96“ Љупче, д.о.о.е.л., ул. „Никола Паралупнов“ бр. 1-ц/6, Гостивар.

Друштвото е усогласено со изјава од 27.11.1998 година. Единствен содружник на друштвото е Дуцески Љупче од Гостивар.

Дејности: 24.51, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.48, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 52.64, 52., 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 55.30/1, 55.30/2, 63.24, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.33, 71.34, 73.20, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, транспорт на стоки во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет одговара со сите свои средства.

Управител: Дуцески Љупче, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9159/98. (26879)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12595/98, на регистарска влошка бр. 02017481?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар

Претпријатието за производство, промет и услуги „КУ-БИ“ ц.о. експорт-импорт, ул. „Никола Русински“ бр. 10/1-16, оп. Карпош, Скопје.

Турунидов Евстратијос се усогласува со ЗТД со изјава од 11.12.1998 година.

Дејности: 01.21, 15.11, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.81/1, 15.85, 17.40/1, 19.20, 20.10/1, 20.40, 21.12, 21.25, 25.22, 45.21/1, 45.21/2, 45.32, 51.21, 51.31, 51.32, 51.34, 51.43, 51.44, 52.22, 52.24, 52.43, 52.44/4, 52.45, 52.46, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.24, 63.21, 63.30, 70.20, 70.31, 72.30, 72.50, 74.12, 74.20/3, 74.20/5, 74.81, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и ипедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со свој имот.

Се брине Евстратијос Турунидов – директор без ограничување, а се запишува Турунидов Евстратијос – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12595/98. (26872)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3812/99, на регистарска влошка бр. 02015737?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги „ХАВА“ Фуат и др. ДОО, експорт-импорт, ул. „Апостол Петков“ бр. 9, Скопје.

Дејности: 01.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 74.20/3, 34.20, 74.12, 74.14, 74.84, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30, 55.30/1, 71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 18.22, 18.23, 17.71, 15.85, 15.86, 15.87, 15.11, 15.91, 20.40, 21.12, 21.21, 21.23, 20.30, 17.72, 18.24, 17.54/1, 15.98/1, 15.98/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Фуат Јусуфи – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3812/99. (26873)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег. бр. 10566/98, на регистарска влошка бр. 02015582?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за транспорт, трговија и туризам „ЕМРАХ КОМЕРЦ“ Шани дооел, експорт-импорт, Гостивар, с. Долна Бањица – Гостивар.

Дејности: 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.63, 52.71, 51.74, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 50.20, 50.40/4, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 63.30, 17.11, 16.12, 17.14, 17.15,

17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.72, 18.10, 18.20, 28.21/2, 18.23, 18.24 и надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна ипедиција, застапување на странски фирми, реекспорт, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот со неограничени овластувања.

За обврските сторени од друштвото во правниот промет со трети лица, друштвото ќе одговара со свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Шани Муареми, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10566/98. (26875)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег. бр. 193/99, на регистарска влошка бр. 02016953?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД во Друштвото за трговија, производство и услуги „КИТ-КОМ“ Илче и др. доо, увоз-извоз Гостивар, ул. „Кеј Вардар“ бр. 14.

Седиштето е во Гостивар на ул. „Кеј Вардар“ бр. 14. Основачи се Илче Крстески од Гостивар, ул. „Кеј Вардар“ бр. 14, со л.к. бр. 153457 од ОВР Гостивар и м.бр. 0108959473043 и Тања Крстеска од Гостивар, ул. „Кеј Вардар“ бр. 14, со л.к. бр. 208262 од ОВР Гостивар и м.бр. 1902960478018.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/2, 01.21, 01.22/1, 01.25, 02.01, 11.20, 14.11, 14.12, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 20.10/1, 31.10, 32.10, 31.05, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 45.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.37, 51.38, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.45, 51.51, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.32, 50.20, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.48, 52.50, 52.74, 52.52, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 70.20, 71.10, 71.21, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.05, надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, консигнација.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските сторени од друштвото во правниот промет со трети лица, друштвото ќе одговара со свој имот и средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Илче Крстески, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 193/99. (26876)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег. бр. 6616/99, на регистарска влошка бр. 02017025?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на дооел во Друштвото за производство, промет и услуги „АВАЛОН“ Елисеј дооел, Гостивар, ул. „Панче Попоски“ бр. 32.

Единствен содружник на друштвото е Филип Елисеј од Гостивар, ул. „Панче Попоски“ бр. 32.

Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24,

51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/2, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 74.84, надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, транспорт на стоки во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот со неограничени овластувања.

За обврските сторени од друштвото во правниот промет со трети лица, друштвото ќе одговара со свој имот и средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Филипос Елисеј, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6616/99. (26881)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег. бр. 467/99, на регистарска влошка бр. 02012606?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за градежништво, трговија, и услуги „ТЕРА-КОП“ Ремзи доел, експорт-импорт, с. Палатица - Желино.

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.81, 36.63, 27.53, 28.12, 51.51, 20.10/1, 20.51, 36.14, 26.63, 26.64, 45.11, надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, респект, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските сторени од друштвото во правниот промет со трети лица, друштвото ќе одговара со свој имот и средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Ремзи Јонузи од с. Палатица - Желино со л.к. бр. 314528 и м.бр. 2406958470006, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 467/99. (26882)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег. бр. 471/99, на регистарска влошка бр.

02012605?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги „ЕЛИС-КОМПАНИ“ Метуш доел, експорт-импорт, с. Палатица - Желино.

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.81, 36.63, 27.53, 28.12, 28.52, надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, респект, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските сторени од друштвото во правниот промет со трети лица, друштвото ќе одговара со свој имот и средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Јакупи Метуш од с. Палатица - Желино со л.к. бр. 179981 и м.бр. 2406968475006, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 471/99. (26883)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 860/99, на регистарска влошка бр. 02016092?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД и основањето на Трговското друштво како ДОО на Друштвото за градежништво, производство и трговија „ФИ-БАУ“ Ибраим и други ДОО, експорт-импорт, с. Палатица, Желино.

Дејности: 28.11, 28.12, 28.52, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.14, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.21/3, 74.52, 74.84., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното работење е Ибраим Садики, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 860/98. (26884)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9229/99, на регистарска влошка бр. 020176567-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за трговија „ЕУРО 21“ Алија ДООЕЛ експорт-импорт с. Јажинце – Вратница.

Содружник: Алија Зејнели од с. Јажинце – Вратница, Тетово.

Фирма: Друштво за трговија „ЕУРО 21“ Алија ДООЕЛ експорт-импорт.

Седиште: с. Јажинце – Вратница.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.84.

За управител на Друштвото се одредува лицето Алија Зејнели од с. Јажинце – Вратница.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9229/99. (26885)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1747/99, на регистарска влошка бр. 020163427-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за производство, сообраќај и трговија „ПЕР-ПЛАСТ“ Перо и Јованка ДОО експорт-импорт с. Фалише Тетово.

Основач: Петкоски Перо и Петкоска Јованка од с. Фалише Тетово.

Дејности: 01.11/1, 01.1102, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 15.71, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.22, 21.23, 21.25, 24.16, 24.17, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 25.66, 28.40, 28.52, 28.75, 33.10/2, 36.40, 36.50, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.2101, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 70.12, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.02, 93.04, 93.05., надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во друштвото во правниот промет со трети лица, друштвото ќе одговара со свој имот и средства.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Петкоски Перо, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1747/99. (26886)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 668/99, на регистарска влошка бр. 020161447-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-

њето согласно ЗТД на Производното трговско друштво „ГОЛЕЦ ТРАНС“ Амди ДООЕЛ с. Желино Тетово.

Дејности: 28.73, 19.30, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.11, 36.12, 36.14, 36.50, 36.63, 14.11, 14.12, 26.70, 14.21, 26.40, 20.10/1, 20.40, 21.21, 21.23, 21.24, 21.25, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 15.51, 15.52, 15.88, 15.89, 15.98/2, 15.71, 15.72, 37.10, 37.20, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 45.21/2, 45.31, 01.42, 01.41/1, 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.21/1, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.71, 52.74, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 50.20, 50.40/4, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 55.11, 55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 45.11, 45.23, 01.41/2, 63.12, 63.40, 70.31, 74.20/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна ишпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на странска стока во консигнациони складишта, реекспорт, лизинг, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, застапување на странски лица, малограничен промет со соседните земји Бугарија, СР Југославија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства – полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Амди Латифи – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 668/99. (26891)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11444/98, на регистарска влошка бр. 020173467-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието на Друштвото за производство, трговија и транспорт „ИЛИРИЈА ТРАНС“ Хамиди и др. ДОО увоз-извоз с. Мала Речница, Тетово.

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 53.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.30, 71.20, 72.21, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, услуги на меѓународна ишпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, продажба на стоки од консигнациони складишта, изведување на инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка – полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства – полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Целили Хамиди – управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11444/98. (26892)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 858/99, на регистарска вложка бр. 02015773?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „КАСПРОМ“ Димче Шемов ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци ул. „Вишешница“ бр. 23.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во областа на транспортот, лизинг работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, долгорочна производствена кооперација, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка – полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства – полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Димче Шемов – управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 858/99. (26893)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13254/98, на регистарска вложка бр. 02011460?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на приватното претпријатие во ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија, транспорт и услуги „ЛИМЕКС“ Димитар ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. „Задругарска“ бр. 10.

Дејности: 01.13, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.71, 15.86, 15.87, 15.93, 15.98/1, 20.40, 20.51, 21.12, 25.22, 14.21, 50.10, 50.20, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 51.32, 51.37, 51.41, 51.45, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.41, 52.42, 52.50, 52.63, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, консигнациона продажба на стоки, малограничен промет со Грција, Бугарија, СР Југославија и Албанија.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара со сите свои средства. Во правниот промет со трети лица друштвото ќе настапува во своје име и за своја сметка.

Димитар Шемов, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13254/98. (26894)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8285/98, на регистарска вложка бр. 02017375?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за промет и услуги „ПАРИМ КОМЕРЦ“ Камил ДООЕЛ Дебар, Дебар ул. „7 Албанска бригада“ бр. 9.

Друштвото е усогласено со изјава од 7.11.1998 година.

Единствен содружник на друштвото е Камил Кркути од Дебар, ул. „7 Албанска држава“ бр. 9.

Дејности: 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.26, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.33, 71.34, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, транспорт на стоки во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител е Камил Кркути, без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8285/98. (26895)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2918/98, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Производното трговско друштво „НАРИ“ Кадри ДООЕЛ Дебар, Дебар ул. „Анастасија Илиќ“ бр. 29.

Основач на друштвото е Препанику Кадри од Дебар, ул. „Анастасија Илиќ“ бр. 29.

Дејности: 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 28.11, 28.12, 28.61, 28.62, 28.73, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 15.11, 15.12, 15.13, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40.

70.31, 70.40, 71.33, 71.34, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, транспорт на стоки во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Кадрин Прапануку, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2918/98. (26896)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 186/99, на регистарска влошка бр. 1-1687-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Акционерското друштво во мешовита сопственост ЗИК „СТРУМИЦА“ д.о. Друштво со ограничена одговорност „МОША ПИЈАДЕ“ – Струмица.

Се врши промена на овластено лице.

Се разрешува Георги Андонов в.д. директор за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Се именува Георге Костуранов за в.д. директор со неограничени овластувања во застапување на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 186/99. (26941)

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II – Скопје со решението III Рег.зг.бр.179/99 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Републички центар за културно-просветно и духовно унапредување на Ромите - Скопје со седиште во Скопје на ул. "Никола Петров" бр. 44-а.

Дејноста на Републичкиот центар за културно-просветно и духовно унапредување на Ромите - Скопје е да го негува, развива и афирмира пишаниот збор и литературниот назив на ромите според Романи граматика издадена во 1980 година во Скопје, да врши научно истражувачка дејност во областа на јазикот, историјата, културата, уметноста и структурните карактеристики на ромите во Македонија, издавачка и преведувачка дејност утврдена со Закон, организирање на годишна традиционална поетско-музичка вечер низ градовите во државата, трибини, семинари и симпозиуми и да го негува и развива заедништвото на меѓунационалните односи во Република Македонија.

Со денот на запишувањето во регистарот Републичкиот центар за културно-просветно и духовно унапредување на Ромите - Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основен суд Скопје II – Скопје. (29393)

Основниот суд во Тетово објавува дека во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.

бр.147/99 е запишан Радиоаматерски клуб "ВАТ" од Тетово.

Работа и активности на здружението е ширење и популаризирање на техниката од областа на радиоаматерството, поттикнување, развој, и јакнење на интересот кај младите и возрасните за активно занимање со електроника, радио и телекомуникации, организирање и спроведување на стручна и воспитна работа на радиоаматерите и слично од член 2 и 3 од Статутот.

Седиште на здружението е во Тетово, ул. "Мурат Бафтијари" (трговски центар Мисими-Компани - Горна Чаршија), а ќе делува на подрачјето на општина Тетово и Република Македонија.

Од Основен суд во Тетово.

(29384)

Основниот суд во Тетово, со решението Рег.зг.бр. 146/99 година од 20.07.1999 година го запиша следното:

I. Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под рег.бр.146/99 година, се запишува Здружение на граѓани - Здружение за модерна економија, со скратено име АМЕ, со седиште во Тетово, ул. "Б.Кидрич" бр.1.

II. Работата и активноста на Здружението ќе се однесува на унапредување на деловното однесување и комуникација помеѓу деловни субјекти, унапредување на финансиските односи помеѓу економските субјекти, промовирање на деловни иницијативи и креативност кај граѓаните за отворено стопанство, соработка со слични организации од земјата и странство.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на Здружението е територија на РМ.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 20.07.1999 година.

Од Основниот суд во Тетово.

(29386)

Основниот суд во Тетово, со решението Рег.зг.бр. 153/99 година од 27.08.1999 година го запиша следното:

I. Во регистарот за Здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр.153/99 година се запишува Здружение на граѓани, Кошаркарски клуб - Тетово 99, со скратено име КК- Тетово 99, со седиште во Тетово.

II. Работата и активноста на Здружението ќе се однесува на омасовување на кошаркарскиот спорт во местото, општината и пошироко, ангажирања спортски план, учество во организираниот систем на натпреварување, соработка со спортски клубови и унапредување на стручна работа и стручни кадри и др.

Подрачјето на Организацијата и дејствување на Клубот е подрачјето на Општината и територија на РМ. во зависност од постигнатите резултати.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 27.08.1999 година.

Од Основниот суд во Тетово.

(29387)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение ЗГ.бр. 32/98 од 04.03.1999 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува Сојуз на борците на народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941-1945.

Се запишува Сојуз на борците на народноослободителната и антифашистичката војна на Македонија

1941-1945 Општински одбор Куманово, со скратен назив ОО на СБМ Куманово, со седиште во Куманово, ул. "Илинденска" бб, застапувано од претседател г-дин Александар Јакимовски, во Регистар на здруженија на граѓани и фондации при Основен суд во Куманово под Рег.бр. 83.

Од Основниот суд во Куманово. (29750)

Со решение Згф.бр. 20/99 од 16.03.99 год. во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип под реден бр. 20 за 1999 година се запишува Радио клуб Никола Тесла - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Јосиф Ковачев" бр. 82 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (29751)

Со решение Згф.бр. 32/99 од 1.06.99 год. во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип под реден бр. 32 за 1999 година се запишува Здружение на сметководители, финансисти и ревизори - Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Аце Скопјанчето" бр. 38 во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип. (29752)

### СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр.102/99 од 03.08.1999 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТТ "Топер Петар Мицев и др.ЈТД" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (29377)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр.141/99 од 26.08.1999 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "Велс-Комерц" од с. Дрвош, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (29378)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр.123/99 од 04.08.1999 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Рива" од с. Куклиш, но е одлучено истата да се заклучи,

односно да не се спроведува поради немање имот на должникот.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (29379)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр.124/99 од 04.08.1999 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ "Уни-трејд компани" од с. Муртино, Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (29380)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица по Ст.бр. 80/99 од 03.08.1999 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ "Мидрал" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (29381)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр.122/99 од 04.08.1999 година е отворена стечајна постапка над должникот ППСТУ "Хит-Канекс" од с. Турново, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучува.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (29382)

Со решение Ст.бр. 117/99 од 25.08.1999 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ "Студио-Мак" ПО, с. Куклиш со број на жиро сметка 41300-601-56687 која се води при ЗПП Филијала Струмица, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот и стечајната постапка над должникот ПТУ "Студио-Мак" ПО, с. Куклиш се заклучува.



Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (29300)

Со решение Ст.бр. 86/99 од 25.08.1999 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ "Токата-ком" увоз-извоз, Струмица со број на жиро сметка 41300-601-25937 која се води при ЗПП Филијала Струмица, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот и стечајната постапка над должникот ПТУ "Токата-ком" се заклучува.

Горенаведеното решение доверителите можат да го напаѓаат со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (29301)

Со решението на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр.112/99 од 14.07.1999 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "Нева-Ком" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (29302)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр.45/99 од 05.05.1999 година отвори стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и монтажа на бетонска глантерија "Ацика-МБ" - Прилеп со ПО со седиште на ул."Борка Влачарот" бр. 7 со предмет на работење производство на азбесно-цементни производи со жиро сметка 41100-601-25617 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (29303)

## ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 823/99 од 02.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско услужно претпријатие "М-МОДЕЛС" д.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 6-б, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-341606.

За ликвидатор се определува лицето Миновска Елисавета од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 27/28 и тел.110-535.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29293)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 872/99 од 28.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за трговија и услуги "ФАЛКОН С.Р.С" д.о.о. Розета и Саша од Скопје, ДТЦ Мавровка лам.Ц, 1 спрат л.7, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-396799.

За ликвидатор се определува лицето Надица Младеновска од Скопје, ДТЦ Мавровка лам.Ц, кат 1 кан.бр. 2 и тел.111-144.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29331)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 855/99 од 30.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "СТАТИВА" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "8-ма Ударна Бригада" бр. 20-а, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-148698.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје, ул. "Алекса Дундик" бр. 147-б и тел.262-162.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29342)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 12/98 од 23.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за угостителство, туризам и промет на големо и мало "ЧАВАДАР" од Куманово, ул. "Романија" бр. 3, од Куманово, со жиро сметка 40900-601-10194.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје, ул. "Алекса Дундик" бр. 147-б и тел.262-162.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со

пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29343)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 683/99 од 17.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за надворешен и внатрешен промет, производство и услуги "НЕС ПРОМ" Антоњо ДООЕЛ од Скопје, ул. "Њу Делхиска" бр. 4/2-7, од Скопје, со жиро сметка 40120-601-57091.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29352)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 947/99 од 26.08.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги, производство и промет "АР-ТЕЛ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Дане Крапчев" бр. 16, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-333275.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Јовиќ од Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 74-а/40 и тел.361-181.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29366)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 713/99 од 26.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Приватна здравствена организација - Ординација по општа медицина "УТРИН" д.о.о. од Скопје, ул. "Џумајска" бр. 22, од Скопје, со жиро сметка 40120-601-21761.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-6 и тел.262-162.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29387)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 451/99 од 15.03.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало "ПЕЧУРКА-ПРОМЕТ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Блажо Орландиќ" бр. 16-а, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-323144.

За ликвидатор се определува лицето Марјана Димитровска од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44 и тел.126-004.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29468)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 424/99 од 15.03.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за превоз, трговија на големо и мало "ЗОМА-ФС" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Александар Македонски" бр. 29-а, од Скопје, со жиро сметка 40120-601-185001.

За ликвидатор се определува лицето Марјана Димитровска од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44 и тел.126-004.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29470)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 799/99 од 06.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "АВТО-СТАР МС" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 24, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-378729.

За ликвидатор се определува лицето Младен Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 116 и тел.260-694.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29474)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 740/99 од 27.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, транспорт и услуги "А.Д.-ТРАДЕ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Климент Охридски" бр. 24/2-10, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-348360.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29638)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 741/99 од 27.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ВИКИ-КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Васил Горгов" бр. 28/12, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-402017.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29639)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 662/99 од 21.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и промет "ЦЕРЕРА" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Првوماјска" бр. 24, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-272838.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29640)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 719/99 од 26.07.1999 година е

отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и промет "ЛУКАС ТРЕЈД" ц.о. од Скопје, ул. "С.Арсов" бр. 6-а, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-386972.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4 и тел.452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29677)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 619/99 од 13.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за градежништво, трговија, производство и услуги "КРИСТИНА 92" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "М.Митевски" бр. 9/6-1, од Скопје, со жиро сметка 40110-601-316377.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4 и тел.452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29678)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште во КО – Кавадарци 1 (вон) КП – 8486, дел – 2, план – 016, скица – 016, викано место – „Шивечко“, кат. култура – нива, кат. класа – 5 со површина од 3450 м<sup>2</sup> во сопственост на Лилјана Василева од Кавадарци, видно од имотен лист бр. 2744 за цена од 45.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти, со право на првенство на купување – сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“. Во спротивно го губат правото на првенство. (29304)

Се продава земјоделско земјиште во катастарска општина Неготино – вон, парцела број 1558 во место викано „Ридишта“ нива со површина од 5299 м<sup>2</sup> во катастарска општина Неготино – вон сопственост на Крзнарик Вилко од Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ број 56. Цена на продажба 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-

њето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал Тито“ бр. 138, Неготино. (29305)

Методи Србакоски продава недвижен имот на К.П. број 951/16 во КО Оровник на место викано „Страчка“, 2/8 од лозје, класа 3, со вкупна површина од 1320 м<sup>2</sup>, за купопродажна цена од 45.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Васил Кузманоски, ул. „Македонски Просветители“ бр. 5, Охрид. (29306)

Се продава земјоделско земјиште во катастарска општина Демир Капија, две идеални третини од парцела број 3885 во место викано „Церот“, нива со површина од 1159 м<sup>2</sup> во Катастарска општина Демир Капија, сопственост на Ангелов Љубо од Демир Капија, ул. „Партизанска“ број 77 и Ангелов Борис од Демир Капија, ул. „Партизанска“ број 78. Цена на продажба 11.680,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал Тито“ бр. 138, Неготино. (29307)

Се продава земјоделско земјиште во катастарска општина Неготино – вон, парцела број 1558 во место викано „Ридишта“ лозје со површина од 5299 м<sup>2</sup> во катастарска општина Неготино – вон сопственост на Крзнариќ Винко од Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ број 56. Цена на продажба 160.242,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал Тито“ бр. 138, Неготино. (29308)

Се продава дел од земјоделско земјиште КП. бр. 624 место викано „Село“, нива 7 класа со површина од 454 м<sup>2</sup>, дел на исто место под К.П. бр. 62 со површина 414 м<sup>2</sup>, дел на исто место дел од К.П. бр. 626, во површина од 572 м<sup>2</sup> или вкупна површина од 1440 м<sup>2</sup> во КО Житинени опишано по П.Л. бр. 46 за цена од 125.000,00 денари, сопственост на Јашар Шазиман Снаде од с. Праленик, Дебар.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Агрон Чутра, ул. „Атанас Илиќ“ бр. 66, Дебар. (29309)

Се продава земјоделско земјиште – нива построена на КП број 3285, план 58, скица 1, место викано „Питарница“, нива 2 класа, со површина од 108 м<sup>2</sup>, во КО Гостивар, сопственост на Лимани Ваиде, ул. „Питарница“ бр. 66, за цена од 33.600,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. „Б. Гиноски“ бр. 66, во Гостивар. (29310)

Се продава земјоделско земјиште – и тоа парцела: КП 148/3 нива, чија вкупна површина изнесува 2831 м<sup>2</sup> на место викано „Кутлиште“ заведена во Поседовен лист број 858 за КО Буково – сопственост на лицето Балтовски Петар од Битола, ул. „Маркс и Енгелс“ број 5 за вкупна цена на земјиштето што се продава од 250.000,00 денари.

Се повикуваат лицата со првенствено право на купување на земјиштето, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до продавачот Балтовски Петар или нотарот Веселинка ДЕРЕБАНОВА – Крстевска, Грозд Л-5, до Битола. (29311)

Се продава 65/1119 идеален дел од 160/1119 идеален дел од земјоделско земјиште – овошна градина, построена на КП број 5896, план 27, скица 51, место викано „Јурија“, класа 5, со вкупна површина од 5593 м<sup>2</sup>, во КО Кучевиште, сопственост на Кузманоски Марко од Скопје, ул. „Бел Камен“ бр. 19, 160/1119 идеален дел, за купопродажна цена од 100,00 денари за м<sup>2</sup>.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. „Беласица“ бр. 66, Скопски саем, Скопје. (29346)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена на КП број 398/3, план 3, скица 10, место викано „Црквиште“, класа 3, со површина од 1070 м<sup>2</sup>, во КО Волково, сопственост на Поповски Среќко од Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 117/2-2, за вкупна цена од 320.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Стоименовиќ Никола, ул. „Анкарска“ бр. 33, Скопје. (29338)

Се продава земјоделско земјиште нива К.П. 1667, план 9, скица 21, во место викано „Горна река“, класа 1, со површина од 1226 м<sup>2</sup>, заведена во ПЛ бр. 276 за КО Челопек, сопственост на Љубица Петровиќ, за вкупна купопродажна цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцев од Куманово, ул."11 Октомври" бр. 4. (29373)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена во КО Кучевиште на КП 5731/4, план 27, скица 50, место викано "Бошнане", класа 3, со површина од 401 м<sup>2</sup>, сопственост на Павлина Крстиќ од Скопје, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зорица Пулејкова, ул."Кузман Јосифовски-Питу" бр. 5, ТЦ Скопјанка - Скопје. (29394)

Се врши размена на земјоделско земјиште во атарот на КО Милетино и тоа сопственост на Ајрулаи Расима Нуредин од с. Милетино - Тетово заведено во ПЛ бр.642 и тоа нива која се наоѓа на КП бр. 2489/2 на место викано "ПИВ" нива класа 3, во површина од 1324м<sup>2</sup> и нива заведена на ПЛ бр. 857 КО Милетино на дел од КП бр.1001 нива на место викано "Керамидница" нива класа 1, во површина од 246 м<sup>2</sup>.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Александар Захаријев, ул."ЈНА" бр.4, Тетово. (29394)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП бр.23/43-4; КП.23/43-2; и КП 23/43-1, место викано "Лозја", класа 2, со површина од 430 + 1060 + 430 м<sup>2</sup>, во КО "Бањица" сопственост на Јовановски Јована Томислав и Душан, за цена од 290.000.- денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски, ул."Кеј Братство-Единство" бр. 41 во Гостивар. (29389)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 705, план 16, скица 9, место викано. "Пазариште", класа 8-ма, со површина од 2600 м<sup>2</sup>, во КО Маврово, сопственост на Фарцеловски Стефан од Скопје, за цена од 160.000.- денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски, ул."Кеј Братство-Единство" бр. 41 во Гостивар. (29390)

Се продава земјоделско земјиште КП.бр.559/1 на место викано "Гланица", нива 3 класа, во површина од 5978 м<sup>2</sup> и ливада 3 класа, во површина од 5000 м<sup>2</sup>, опишани по ПЛ.бр.354 на КО Синичане, за цена од 900.000,00 денари сопственост на Абдурахими Садик Хасан од Тетово, ул."Охридска" бр. 9 и КП.бр.463 на место викано "Село", пат со површина од 524 м<sup>2</sup> опишано по ПЛ.бр.38 на КО Требош, за цена од 50.000,00 денари сопственост на Кадрии Беџетов Кадри и Сејфулаи Сулејман Хадије од с. Требош, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зеќири, ул."ЈНА" бр.41, во Тетово. (29394)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под наслов:"Претпријатије за транспорт и шпедиција "Центроимпекс" ДООУвоз - извоз Скопје". (29679)

### Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.0679094, издаден од УВР - Скопје на име Имерагим Али, ул."104" бр.30, с. Сарај, Скопје. (29351)

Пасош бр.768533, издаден од ОВР - Струга на име Кујача Никола, ул."Пролетерски бригади" бр.13, Струга.

Пасош бр.1140840/98, издаден од УВР - Скопје на име Сали Роберт ул. Шуто Оризари бр.12, Скопје. (29362)

Пасош бр.152311/93, издаден од УВР - Скопје на име Саити Даим, с. Глумово, Скопје. (29364)

Пасош бр.0639778, издаден од УВР - Скопје на име Ловриќ Анета, ул. "Ф. Рузвелт" бр.34, Скопје. (29367)

Пасош бр.789490, издаден од УВР - Скопје на име Назиф Хамити, ул. "А. Авдовиќ" бр.8, Скопје. (29368)

Пасош бр.0690651, издаден од ОВР - Винаца на име Салиов Асан, ул."Македонска" бр. 68, Винаца. (29369)

Пасош бр.159153/94, издаден од УВР - Скопје на име Махир Слмани, с. Чајлане, Скопје. (29370)

Пасош бр.1175490/99, издаден од ОВР - Струга на име Лога Шпејтим, с. Ливада, Струга. (29371)

Пасош бр.1179078 на име Шакир Зурија, Дебар. (29372)

Пасош бр.058887/93, издаден од УВР - Скопје на име Гордана Коцевска, ул. "Т. Томшиќ" бр.25/2-12, Скопје.

Пасош бр.999971/97, издаден од УВР - Скопје на име Благоја Младеновски, с. Пакошево, Скопје. (29392)

Пасош бр.696209 на име Андонски Владо, ул. "Крушевска Република" бр.39, Струмица. (29396)

Пасош бр.507719, издаден од УВР - Штип на име Михајлов Василчо, ул."Х.Карош" бр.41/16, Штип. (29437)

Пасош бр.0095692, издаден од УВР - Прилеп на име Павлоски Милан, ул."Цане Илиески" бр.70, Прилеп.

Пасош на име Јованов Ванчо, Радовиш. (29453)

Пасош бр.954903, издаден од УВР - Скопје на име Емин Мустафа, с. Долно Свиларе, Скопје. (29475)

- Пасош бр.476072/94, издаден од УВР - Скопје на име Цезаир Шерифи, ул. "Серава" бр.72/1-7, Скопје. (29515)  
Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр.54/99 за пасош бр.1184184/99 се сторнира, издаден од на име Макфирет Тахири, ул. "Г. Попхристов" бр.6/6-6, Скопје.
- Пасош бр.211116/94, издаден од УВР - Скопје на име Ристо Ангелов, ул. "Сердарот" бр.84, Скопје. (29535)  
Пасош бр.875433/96, издаден од УВР - Скопје на име Исуф Љесковица, ул. "Шуто Оризари 37" бр.8, Скопје.
- Пасош бр.0970638/97, издаден од УВР - Гостивар на име Давидовски Здравко, ул. "Б. Кидрич" бр.172, Гостивар. (29537)
- Пасош бр.750076/95, издаден од УВР - Скопје на име Насер Мусли, с. Буковиќ, Скопје. (29562)  
Пасош бр.1173067/99, издаден од УВР - Скопје на име Салидин Шабанов, с. Батинци, Скопје. (29571)  
Пасош бр.1004270/97, издаден од УВР - Штип на име Чамушев Ванчо, ул. "К. Мисирков" бр.79, Штип. (29581)  
Пасош бр.446557/94, издаден од УВР - Скопје на име Шуќурија Редепагиќ, ул. "Ц. Кенеди" бр.11 а /2-21, Скопје. (29637)  
Пасош бр.483280/94, издаден од УВР - Скопје на име Сабит Цури, ул. "А. Цесарец" бр.9/3-1, Скопје. (29641)  
Пасош бр.322055/94, издаден од УВР - Скопје на име Зејнели Рамон, с. Трубарово, ул. "4" бр.4, Скопје. (29642)  
Пасош бр.642641/95, издаден од УВР - Скопје на име Оливер Младеновски, с. Марино, ул. "Х.Т. Карпош" бр.49, Скопје. (29666)  
Пасош бр.816614/95, издаден од УВР - Скопје на име Шерифи Салајдин, ул. "П. Тошев" бр.34 б, Скопје. (29668)  
Пасош бр.0142317, издаден од ОВР - Валандово на име Поповиќ Искра, с. Јосифово, Валандово. (29672)  
Пасош бр.781096, издаден од ОВР - Кичево на име Божиноски Марјан, ул. "Т. Цаноски" бр.10, Кичево. (29674)  
Пасош на име Марковски Борис, с. Смојмирово, Берово. (29676)  
Пасош бр.095652/96, издаден од УВР - Скопје на име Етем Бајрами, ул. "Клисурска" бр.12, Скопје. (29684)  
Пасош бр.0968729 на име Беќим Сучи, ул. "25" бр.40, Битола. (29698)
- Пасош бр.922594/97, издаден од ОВР - Струга на име Трпоски Горан, ул. "М. Тито" бр.4-б, Струга. (29703)  
Пасош бр. 0863298 на име Исламовски Зеќо, Дебар.  
Пасош бр. 545843 на име Стојанова Викторија, ул. "Панче Пешев" бр. 2-1/5, Струмица. (29683)  
Пасош бр. 816799, издаден од УВР - Скопје на име Стериески Михајло, ул. "Браќа Миладинови" бр. 40, Скопје.
- Чекови од бр.3969447 до 3969453 и 3045536, од тековна сметка бр.109074-77, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Кузмановска Снежана, Скопје. (29354)  
Чекови од бр.3398725 до 3398730, од тековна сметка бр.97246-30, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Митрески Блаже, Скопје. (29356)  
Чекови од бр.4397500 до 4397515, од тековна сметка бр.43716-59, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Андова Марика, Скопје. (29358)  
Чек бр.2367167, од тековна сметка бр.6231560, издаден од Поштанска штедилница - Скопје на име Пушкоски Ѓоко, Скопје. (29360)  
Чекови бр.3689366, 3689367, 3689368 и 3689370, од тековна сметка бр.126720-02, издадени од Комерцијална банка ад-Скопје на име Демирани Алиса, Скопје. (29365)  
Чекови од бр.3695458 до 3695472 и од бр.3655370 до 3655377, од тековна сметка бр.40622-34, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Тодоров Благоја, Скопје. (29375)
- Чекови бр.3786704 до 3786706 од бр.2422468 до 2422473 од бр.2422448 до 2422467 и 3831285, од тековна сметка бр.1261-75, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Герасимова Лидија, Скопје. (29624)  
Работна книшка, издадена од Ниш на име Ѓорѓевиќ Риста, Скопје. (29359)  
Работна книшка на име Никола Малиновски, Скопје.  
Работна книшка на име Дритан Адили, с. Арангел, Кичево. (29404)  
Работна книшка на име Јошевска Билјана, ул. "Даме Груев" бр. 134, Битола. (29406)  
Работна книшка на име Јашароска Наташа ул. "Д. Завој" бр. 102, Прилеп. (29446)  
Работна книшка на име Алили Лирије, ул. "Ибе Паликуќа" бр.18, Кичево. (29448)  
Работна книшка на име Ѓорѓиевски Владимир, ул. "К. Јашаров" бр.80, Битола. (29465)  
Работна книшка на име Гариќ Бајро, с. Житоше, Крушево. (29466)  
Работна книшка на име Кирков Васко, ул. "Брегалничка" бр.47-а, Битола. (29469)  
Работна книшка на име Крстеска Славјанка, Скопје.  
Работна книшка на име Василевска Мирослава, Скопје. (29680)  
Работна книшка на име Севдије Рамадан, Скопје.  
Свидетелства за I, II, III и IV година, издадени од гим. "Зеф Љуш Марку" Скопје на име Зузаку Ваљдет, Скопје. (29363)  
Свидетелства за III година еп. насока на име Михајлова Сузана, с. Оризари, Кочани. (29408)  
Свидетелство за завршено средно образование на име Јован Петров, Тетово. (29410)  
Свидетелства за I и II година, издадени од УЦСО "Наце Буѓони"-Куманово на име Ештрефи Арсим, ул. "Др Рибар" бр.82, Куманово. (29415)  
Свидетелства за I и II година, издадени од УЦСО "Наце Буѓони"-Куманово на име Авди Мустафа, с. Опае, Куманово. (29417)  
Свидетелства за I и II година, издадени од УЦСО "Наце Буѓони"-Куманово на име Локман Шабани, с. Опае, Куманово. (29422)  
Свидетелство за I година, издадено од ЦСНО "Злате Малакоски"-Гостивар на име Стојчески Д.Љубиша, ул. "Иво Рибар Лола" бр.419, Тетово. (29425)  
Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ во с. Групчин-Тетово на име Усени Хаџије, с. Мерово, Тетово  
Свидетелство на име Сејдија Рефет, с. Г. Речица, Тетово  
Свидетелство на име Јаќимовски Тони, с. Каласлари, Велес. (29451)  
Свидетелство на име Мафтиме Рамадани, ул. "С. Бајрами" бр.9/а, Гостивар. (29471)  
Свидетелство за VIII одделение на име Ајрули Мешур, с. Раковец, Тетово. (29472)  
Свидетелство за скарадија и точител на алкохол на име Јовановски Моме, ул. "33" бр.1, н. Карпош, Куманово.  
Свидетелства за I, II, III и IV год. и Диполма, издадени од ЕТУЦ "Михајло Пупин" Скопје на име Жарир Симрин, Скопје. (29533)  
Месечна карта во вредност од 830,00 ден. на име Ристоски Дарко, ул. "Железничка", Тетово. (29403)  
Штедна книшка на име Вандевски Минде, ул. "М. Камен" бр.88, Прилеп. (29443)  
Штедна книшка бр. К-Б 157.82, издадена од Стопанска банка ад. - Битола на име Драге Петрески, ул. "М. Цветаноски" бр. 32, Прилеп. (29460)  
Избирачка легитимација бр.12983832-01-01, издадена од Министерство за правда - Скопје на име Симоновска Блага, Скопје. (29361)

Решение бр.14-4840/2, издадено од Министерство за надворешни работи на име Д О О "Центробизнис", Винаца. (29353)

Решение уп. бр.25-1415, издадено од министерство за стопанство ПОЕ - Чаир - Скопје на име Фатмир Каљиси, Скопје. (29383)

Решение бр.25-990 на име Адеми Шеќибе, ул."29 Ноември" бр. 52, Тетово. (29395)

Решение бр.25-487 на име Емсаљ Исени, ул."М.Ацев" бр. 27, Тетово. (29398)

Решение бр.10-1199, издадено од Министерство за стопанство - Гостивар на име Николоски Бобан, ул. "Б.Гиноски" бр.7, Гостивар. (29456)

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Ј.П. за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ ц.о. Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 19/99 ЗА НАБАВКА НА ЗИМСКА РАБОТНА ОБЛЕКА ЗА ПОШТЕНСКИ РАБОТНИЦИ

#### 1. ОПШТИ УСЛОВИ:

1.1. Нарачател на повикот: Ј.П. за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ ц.о. Скопје – Дирекција, со седиште во Скопје, на ул. „Орце Николов“ б.б.

1.2. Предмет на набавката: зимска работна облека.

1.3. Вид и количина:

– Дадени во тендер документацијата.

1.4. Квалитет: Предметот на набавката треба да биде изработен согласно тендер документацијата.

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.6. Спроведување на постапката: согласно Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98).

1.7. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

а) квалитет – 40 бода,

б) цена – 15 бода,

в) начин на плаќање – 5 бода,

г) рок на испорака – 40 бода.

1.8. Рок за поднесување на понудите: до 27.09.1999 година (понеделник) до 11 часот кога е и јавното отворање на понудите.

1.9. Рок на важност на понудата: 60 дена од денот на прифаќањето на понудата.

#### 2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендер документацијата на зимската работна облека за поштенски работници може да се подигне во архивата на Дирекцијата при Ј.П. за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ ц.о. Скопје, секој работен ден од 08.00 до 14.00 часот. Износот на надоместокот кој што треба да се плати при подигање на тендер документацијата е неповратен и изнесува 500,00 (петстотини) денари, со уплата на жиро сметка 40100-601-409616 со даночен број 4030997339674 Стопанска банка депонент.

2.2. Само понудувачите кои ќе ја подигнат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

#### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

– извештај со мислење за бонитетот на понудувачот издаден од ЗПП на Република Македонија (согласно

член 22 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Правилникот за содржината на документот („Сл. весник на РМ“ бр. 32/98), во оригинален примерок или фотокопија заверена кај нотар,

– доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација издаден од страна на судот (согласно член 24 од Законот за јавни набавки).

– доказ дека не му е изречена мерка за безбедност забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот (согласно член 24 од Законот за јавни набавки).  
Горе наведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколу се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.3. Понудата треба да содржи единечни цени по парче и вкупна цена по вид на производ како и задолжително да биде доставен изработен примерок од производи што ги нуди.

3.4. Понудата може да биде дадена поединечно за ставки или за целата набавка заедно.

3.5. Цената треба да биде конечна, франко магацин на набавувачот во денари, со вкalkулиран данок на промет на производ.

3.6. Доколку производот е со странско потекло во цената задолжително се внесува и износот на царинските и други давачки (член 54 од Законот за јавни набавки).

#### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на понудувачот.

4.2. Понудата се испраќа во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и број на отворениот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната „документација“.

Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја содржи ознаката „понуѓа“.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на ЈП „Македонска пошта“ ц.о. Скопје најдоцна до 27.09.1999 година (понеделник) до 11,00 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

#### 5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 27.09.1999 година понеделник во 11 часот во Салата за состаноци на Дирекцијата на ЈП „Македонска пошта“ ц.о. Скопје.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да ѝ предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда, а не се дозволени варијанти т.е. опции.

5.5. За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат на телефон 091/105-240 и 105-214.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, член 13 став 1 алинеја 1, член 14 став 1 и член 16 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија по втор пат објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР.2/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ул. „Железничка“ бб – Скопје.

1.2. Предмет на набавка е набавка на 324 тони екстра лесно масло за горење, за грејната сезона 1999/2000 година, за одделенијата за општи и заеднички работи, во општините: Битола, Берово, Валандово, Гевгелија, Гостивар, Кичево, Крушево, Кавадарци, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробштип, Ресен, Свети Николе, Струга, Струмица, Тетово, Штип, Гази Баба, Чаир, репрезентативните и резиденцијалните објекти во Скопје, Охрид, Дојран и Попова Шапка, Заводот за судски вештачења и Клубот на органите на управата.

1.3. Екстра лесното масло за горење треба да одговара на пропишаните стандарди или на стандардите прифатени од Република Македонија.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, во согласност со Законот за јавни набавки.

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на екстра маслото за горење.

2.3. Понудата треба да содржи цена во денари по литар и тон, како и вкупната цена на целата набавка, со сите трошоци за утовар, транспорт и истовар до крајните корисници од точка 1.2. од овој повик.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го потврди рокот за испорака, кој треба да биде најдоцна до 30.09.1999 година.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

#### 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност, согласно член 22 од Законот за јавни набавки во оригинал или заверено фотокопије кај овластен орган и писмено овластување за претставникот на понудувачот за учество на јавното отворање.

3.2. Понудувачот треба да достави список на главни испораки на екстра лесно масло за горење во послед-

ните 3 години и сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на екстра лесното масло за горење.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на него не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 став 1 од Законот за јавни набавки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да предадат потпишано и заверено писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

3.5. Со понудата понудувачите треба да достават гаранција за учество во набавката во износ од 20.000 ДЕМ во вид на депонирани средства или банкарска гаранција во смисла на член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

#### 4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

– цена на чинење . . . . . 50 поени  
– рок на испорака . . . . . 30 поени  
– начин на плаќање . . . . . 20 поени

Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

#### 5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да достави само една понуда.

5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на повикот во весникот „Дневник“ и „Службен весник на РМ“. Понудата може да се достави и на денот на јавното отворање, но најдоцна до почетокот на јавното отворање на понудите.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ул. „Железничка“ бб, Скопје - Комисија за јавни набавки.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 22.09.1999 година, во 10 часот во просториите на Службата, ул. „Железничка“ бб, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во овој повик нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

#### СОДРЖИНА

1529. Решение за назначување советник на министерот за стопанство . . . . .	2809
1530. Решение за разрешување од должноста републички советник во Владата на Република Македонија . . . . .	2809
1531. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за наука . . . . .	2809
1532. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за наука . . . . .	2809
1533. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за наука . . . . .	2809
1534. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за наука . . . . .	2809